



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 8 октомври 1966
Скопје
Број 28 Год. XXII

Претплатата за 1966 год. изнесува 45 (4.500) дин. Овој број чини 0,48 (48) дин. Жиро сметка бр. 401-1-698

143.

Врз основа на член 4 став 4 од Законот за пастиштата („Службен весник на НРМ“ бр. 11/63 и „Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТ ОД I РЕД СО ПОМАЛА ШИРОЧИНА НА КОЛОВОЗОТ

I

Патот од I ред Градско — Прилеп — Битола — Ресен — Охрид — Струга — Дебар — Државна граница во делницата од с. Селце до браната „Шпиље“ ќе се реконструира со широчина на коловозот од 5 метри.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-2056/2

16 септември 1966 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Мичев, с. р.

КОНКУРСИ

СОВЕТОТ ВО ПОШИРОК СОСТАВ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА — БИТОЛА

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Работни места на неопределено време за постојан работен однос:

— за еден професор или предавач по предметот руски јазик со граматика и литература.

2. Работни места со граѓанско правен однос:

— за еден професор или предавач по предметот ликовно воспитување,

— за еден професор или предавач по предметот општотехничко образование,

— за еден професор или предавач по предметот музичко воспитување, и

— за еден професор или предавач по предметот физичко воспитување.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите од чл. 134 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија.

Поставувањето по конкурсот ќе биде по одлуката на Советот во поширок состав на Академијата.

Пријавите по конкурсот, со список на објавените трудови и трудовите (како и потребните документи за засновување на работен однос за работното место под 1) се доставуваат до Секретаријатот на Академијата.

Конкурсот трае 15 дена, сметајќи од денот на објавувањето. (1422)

Конкурсната комисија за назначување на раководни работни места на

МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР — ПРИЛЕП

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

1. Помошник директор на Медицинскиот центар Прилеп.

УСЛОВИ: Завршен економски факултет и две години работен стаж.

Кандидатите, молби со потребните документи кои се бараат според чл. 31 од ЗСЈ, да ги достават до Комисијата на Центарот.

Конкурсот трае до пополнување на работното место. (1420)

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за избор на наставник во сите звања по предметот: Право (стопанско, облигационо и трудово)

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот.

Рок за пријавување е 30 (триесет) дена од објавувањето на конкурсот. (1421)

СОВЕТОТ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРГИЈОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на постојани асистенти по предметите:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Аналитичка хемија | 1 |
| 2. Неорганска хемија | 1 |

УСЛОВИ: Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени по чл. 130—137 од Законот за високото школство во СР Македонија. Пријавите со биографиите и список на стручните односно научните работи, прописно таксирани, се поднесуваат во Секретаријатот на факултетот.

Рокот на траењето на конкурсот е 15 дена од денот на објавувањето. Доколку работните места не се пополнат во определениот рок, конкурсот останува во сила до нивното пополнување. (1423)

Врз основа на член 110 став 1 од Статутот на работната организација на МТП „Осми септември“ — Дебар, Конкурсната комисија

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место: Директор на Мешовитото трговско претпријатие „Осми септември“ — Дебар

Услови:

1. да има висока школска спрема, виша стручна спрема или призната виша стручна спрема,
2. да работел на работите од соодветна стручност односно занимање најмалку 10 години,
3. да не е осудуван за кривични дела наведени во член 55 од Основниот закон за претпријатијата,
4. да со судска одлука не му е забрането вршење на должноста директор.

Личен доход според Правилникот за распределба на личните доходи на претпријатието.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Кон молбата со кратка биографија да се приложат потребните документи и достават до општата служба на претпријатието.

Пријавените кандидати со непотполна документација нема да се земат во предвид за разгледување. (1424)

Конкурсната комисија за избор на раководни работници на Клиниката за кожни и венерични болести — Скопје, врз основа на чл. 94 од Статутот на Клиниката и чл. 16 од Правилникот за меѓусебните работни односи на работниците при Клиниката, го објавува следниот

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место
Шеф на детскиот оддел при Клиниката

Услови:

Кандидатот треба да е:

— редовен или вонреден професор, доцент или асистент дерматовенеролог со најмалку 3 години специјалистичка пракса во струката или

— лекар специјалист (дерматовенеролог) со најмалку 4 години специјалистичка пракса во струката, како и да работел на раководно работно место и да има научни трудови од областа на дерматовенерологијата.

Рокот за пријавување на кандидатите изнесува 15 дена, сметано од првиот ден по објавувањето на конкурсот.

Молбите со потребните документи и куса биографија за движењето во службата, се доставуваат до Конкурсната комисија во архивата на Клиниката.

Кандидатите за резултатот од конкурсот ќе бидат известени писмено, во рок од 8 дена, од денот на извршениот избор.

Личниот доход ќе биде според Правилникот за распределба на личните доходи на работниците во Клиниката.

Предвидена е и пробна работа во траење од 2 месеци. (1425)

ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „26 ЈУЛИ“ НАСЕЛБА ШУТО ОРИЗАРИ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Учители за одделенска настава 2
2. Учители за работа со ментално заостанати деца 2

УСЛОВИ:

За работното место под број 1 кандидатите да имаат завршено учителска школа и положен стручен испит.

За работното место под број 2 завршена учителска школа — дефектолошки смер.

За работните места под реден број 1 и 2 кандидатите од машки пол да имаат отслужено воена обврска. (1427)

СОВЕТОТ ВО ПОШИРОК СОСТАВ НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСТИТУТ НА СРМ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за избор во научни звања за следните работни места.

1. — Еден виши научен соработник во Одделението за патологија на говеда и свињи.
2. — Еден виши научен соработник во Општо бактериолошко и серолошко одделение.
3. — Еден научен советник во Одделението за патологија на овци.

Услови предвидени сходно член 18 од Општиот закон за организирање на научните дејности („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 16/65).

Конкурсот останува отворен 15 дена по објавувањето. (1426)

СОВЕТОТ НА КОМБИНИРАНАТА ДЕТСКА УСТАНОВА „11 ОКТОМВРИ“ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за работно место воспитачи 3

УСЛОВИ: Кандидатите да имаат завршено школа за воспитачи, или учителска школа.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (1428)

Топилницата за цинк и олово во основање „Злетово“ — Титов Велес

распишува

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за отстапување изградба на инвестиционен објект

Грубо планирање на теренот за топилницата.

Претсметковната вредност за објектот изнесува 6.000.000 нови динари.

Работите ќе се отстапат на два изведувача по половина.

Рок за завршување на работите е 31 јануари 1967 год.

Наддавањето ќе се одржи во просториите на топилницата, 17-иот ден по денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ со почеток во 10 часот. Како важечки ќе се сметаат понудите примени до часот на започнувањето на наддавањето.

Техничката документација може да се добие на увид во просториите на топилницата секој работен ден од 8—14 часот освен во сабота.

Понудувачите се должни да уплатат 1% од претсметковната вредност на објектот на име кауција на текуша сметка бр. 416. 1—1075.

Понудувачите покрај понудата должни се да достават и останати докази, согласно со член 19 од Правилникот за отстапување изградба на инвестициони објекти и работи („Службен весник на СРМ“ бр. 31/63). (1429)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на тужителката Рајка Кулум од Скопје, ул. „24“ број 26, против тужениот Миливоје Кулум, сега со непознато место на живеење, за развод на бракот, вредност на спорот 50 нови динари.

Се повикува тужениот Миливоје Кулум, со непознато место на живеење, во рок од 30 (триесет) дена да се јави лично во судот или да ја соопшти сегашната адреса. Доколку во одредениот рок не се јави, ќе му се постави привремен старател, во смисла на член 77 и 78 од ЗПП, кој ќе го застапува во предметниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1280/66. (61)

ОКРУЖЕН СУД ВО ВИТОЛА

Аргировски Андон, од село Брусник, поднесе до овој суд тужба за утврдување постоење на брак против Аргировска Ленка, сега во неизвесност. Бидејќи тужената Ленка е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно, ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Витола, П. бр. 671/66. (59)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Чокова, родена Манева Лилјана, од Штип, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Чокот Трајче од Штип, сега во неизвесност. Бидејќи адресата и местожителството на тужениот не се познати, се повикува во рок од еден месец од

објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно, судот по службена должност ќе му го одреди за застапник Паризов Александар, адвокат од Штип, и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 152/66. (37)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При Општинскиот суд во Прилеп, се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршен III клас прогимназија, за време на окупацијата во учебната 1943/44 година, на име Долгоски Петрев Методија, од Прилеп, улица „Моша Пијаде“ број 13.

Се поканува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство да соопшти на овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 483/66. (60)

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Витола објавува дека во регистарот на установите на ден 18. VI. 1966 година, рег. број 71/66, е запишана под фирма: Педагошка академија, со седиште во Витола. Предмет на работењето на Академијата е: подготвување на наставници со виша стручна спрема за наставници за основните училишта. Школувањето трае 2 години (четири семестра).

Педагошката академија е основана од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Скопје, со решение број 09-4143/1-63 од 19. II. 1964 год.

Педагошката академија ќе ја потпишува Никола Поповски.

Од Окружниот стопански суд во Витола, Ус бр. 90/66. (1252)

Окружниот стопански суд во Витола објавува дека во регистарот на установите на ден 8. VI. 1966 година, рег. број 75/66, е запишан под фирма: Погон за кооперација во село Лажец на Земјоделскиот институт во Скопје. Предмет на работењето на погонот е: кооперација со земјоделските стопанства и индивидуалните производители од селата Лажец, Граешница, Драгош и Кишава, снабдување на кооперантите со репродукционен материјал, (семиња, средства за заштита, гуврива и друго), индустриски и други стоки на мало, откуп на земјоделски производи произведени во кооперација, како и вршење услуги на кооперантите.

Погонот е основан од Земјоделскиот институт во Скопје, со одлука од советот на Институтот број 08-691/1 од 21. V. 1966 година.

Погонот ќе го потпишуваат, Васовски Ѓорѓи, в. д. раководител, и Милан Бошковски, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Витола, Ус бр. 95/66. (1253)

Окружниот стопански суд во Витола објавува дека во регистарот на установите на ден 25. V. 1966 година, рег. број 32/66, е запишана под фирма: Погонска единица во Струга на Установата за комунални услуги во Струга. Предмет на работењето на погонската единица е: управување и стопанисување со станбениот фонд и деловните простории од општествена сопственост.

Погонската единица е основана од Установата за комунални услуги во Струга, а согласно со одлуката на Собранието на општината Струга број 01-11440/1 од 17. XII. 1965 година.

Раководител на погонската единица е Томе Билјановски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува установата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 84/66. (1256)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 443, страна 651, книга II е запишано следното: На досегашните потписници на Ветеринарната станица — Гевгелија и тоа: Рисо Чугунџалиев, ветеринарен лекар — директор, и Димитар Арсов, режисер, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нови потписници на Ветеринарната станица — Гевгелија се назначени следните лица: Проданов Г. Јован, директор, и Алчинова П. Елена, сметководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 229/66. (1098)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 48, страна 196, книга I е запишано следното: Воислав Трајковски, досегашен директор на Центарот за унапредување на земјоделството — Куманово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на Центарот е назначен Цаневски Новко. Тој Центарот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 9. VI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 230/66. (1099)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 430, страна 598, книга II е запишано следното: Досегашниот потписник на Ветеринарната станица во Крива Паланка Никола Кардун, ветеринарен техничар, в. д. директор, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нови потписници на Ветеринарната станица се назначени следните лица: Палазов Лазов Гоче, директор, и Манојловски Цветанов Раде, ветеринарен техничар. Тие установата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, сметано од 31. V. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 221/66. (1134)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 394, страна 454, книга II е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Управата за комунални служби — Неготино, Пишичолов Горѓи, е разрешен од должност и му престанува правото на потпишување.

За директор на Управата е назначен Лазар Лазарев. Тој управата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Настова Влаша, книговодител, сметано од 22. VII. 1966 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 271/66. (1182)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 62, страна 258, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Медицинскиот центар во Куманово, д-р Александар Ивановски, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. директор на Центарот е назначен д-р Душко Цветковски. Тој установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Кири Христов Калешов, секретар, Кири Ристовски, заменик директор, и Деса Јовановска, сметано од 27. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 273/66. (1223)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 82, страна 338, книга I е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Театарот на шиптарска и турска народност — Скопје, Стефановски Тихмир, е разрешен од должност и му престанува правото на потпишување.

За директор на Театарот е назначен Шукри Авдовиќ. Тој установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 6. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 244/66. (1224)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на 27. VI. 1966 година под рег. број 6/65, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Одисеј Јовановски, досегашен в. д. директор на Ветеринарно-сточарскиот центар во Битола.

Се овластува лицето Захариевски Спиров Сиљан, директор, покрај досегашниот потписник Ацевски А. Петар, сметководител, да ја потпишува установата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 99/66. (1259)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите под рег. број 924, страна 399, книга IV е запишано следното:

„Транспорт“ — претпријатие за утовар, растовар и пренос — Скопје, улица „Иво Рибар—Лола“ број 27, го преместува седиштето од улица „Иво Рибар—Лола“ број 27 на улица „Гуро Гаковиќ“ бр. 28.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи број 497/66. (121)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. број 218, страна 701, е запишана под фирма: Мешовито трговско претпријатие на големо и мало „Напредок“ од село Липково — Продавница број 2 во село Отље. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови на стоки на мало предвидени со решението за регистрација на претпријатието.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Напредок“ од село Липково, а согласно со решението на Собранието на општината Липково број 05-1239/1 од 30. III. 1963 година.

Раководител на продавницата е Сулејман Сулејмани.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 249/66. (806)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. број 218, страна 701, е запишана под фирма: Мешовито трговско претпријатие на големо и мало „Напредок“ од село Липково — Продавница број 3 во село Матејче, Кумановско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови на стоки на мало предвидени со решението за регистрација на претпријатието.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Напредок“ од село Липково, а согласно со решението на Собранието на општината Липково број 05-1238/1 од 30. III. 1963 година.

Раководител на продавницата е Недати Романи.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 250/66. (807)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 218, страна 701, е запишана под фирма: Мешовито трговско претпријатие на големо и мало „Напредок“ од село Липково — Продавница број 4 во село Слупчане, Кумановско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови стоки на мало предвидени со решението за регистрација на претпријатието.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Напредок“ од село Липково, а согласно со решението на Собранието на општината Липково број 05-1237/1 од 30. III. 1963 година.

Раководител на продавницата е Абази Сами.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 251/66. (808)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 218, страна 701, е запишана под фирма: Мешовито трговско претпријатие на големо и мало „Напредок“ од село Липково — Продавница број 5 во село Оризаре. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови стоки на мало предвидени со решението за регистрација на претпријатието.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Напредок“ од село Липково, а согласно со решението на Собранието на општината Липково број 05-1240/1 од 30. IV. 1963 година.

Раководител на продавницата е Екрем Камбери.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 252/66. (809)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 218, страна 701, е запишана под фирма: Мешовито трговско претпријатие на големо и мало „Напредок“ од село Липково — Продавница број 6 во село Руница. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови стоки на мало предвидени со решението за регистрација на претпријатието.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Напредок“ од село Липково, а согласно со решението на Собранието на општината Липково број 05-1236/1 од 30. III. 1963 година.

Раководител на продавницата е Љатифи Амид.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 243/66. (810)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 218, страна 701, е запишана под фирма: Мешовито трговско претпријатие на големо и мало „Напредок“ од село Липково — Продавница број 8 во село Ропалце. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови стоки на мало предвидени со решението за регистрација на претпријатието.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Напредок“ од село Липково, а согласно со решението на Собранието на општината Липково број 05-1233/1 од 30. III. 1963 година.

Раководител на продавницата е Идризи Акиф.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 244/66. (811)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 218, страна 701, е запишана под фирма: Мешовито трговско претпријатие на големо и мало „Напредок“ од село Липково — Продавница број 11 во Куманово. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на огревни и градежни материјали.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Напредок“ од село Липково, а согласно со решението на Собранието на општината Куманово бр. 04-11323 од 11. VII. 1961 година.

Раководител на продавницата е Зекири Таир.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 246/66. (812)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 218, страна 701, е запишана под фирма: Мешовито трговско претпријатие на големо и мало „Напредок“ од село Липково — Продавница во село Виштица. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови стоки на мало предвидени со решението за регистрација на претпријатието.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Напредок“ од село Липково, а согласно со решението на Собранието на општината Липково број 05-1235/1 од 30. III. 1963 година.

Раководител на продавницата е Зендели Ајдин.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 245/66. (813)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. број 452, страна 697, книга II, е запишана под фирма: Комерцијална банка во Кавадарци. Предмет на работењето на банката е: ги снабдува стопанските организации по пат на краткорочни кредити со парични средства за производство и промет; дава инвестициони кредити за станбена и комунална дејност а во останатите дејности инвестициони кредити за вложување во трајни обртни средства, доколку располага со средства кои можат да се употребуваат за таа цел; дава инвестициони кредити за вложување во основни средства од средствата на својот кредитен фонд преку банки, кои ги исполнуваат условите за давање на вакви видови кредити; прибира слободни парични средства од општествено правни лица и граѓани во склад со позитивните законски прописи; дава кредити на општествени и граѓански правни лица; дава потрошувачки и други кредити на граѓаните; врши платен промет во земјата за сметка на граѓанско-правните лица и граѓаните; води жиро сметки на граѓаните; издава банкарски гаранции, парични и кредитни писма и отвора акредитиви; врши банкарски работи во име и за сметка на други банки; врши банкарски работи во име и за сметка на општествените фондови и другите правни лица; врши и други кредитни и банкарски работи.

Банката е основана со одлука за основање од основачите: Претпријатието за обработка на тутун „Моша Пијаде“ — Неготино, Фабриката за градежен материјал „8 ноември“ — Неготино, Земјоделскиот комбинат „Повардарие“ — Неготино, Земјоделската задруга „Пекарев“ — Неготино, Земјоделската задруга „Александар Илиев“ — село Пепелиште, Земјоделската задруга „Костадин Костадинов“ — село Демир Капија, Земјоделската задруга „Венец“ — село Долни Дисан, Водната заедница — Неготино, Градежното претпријатие „Вардар“ — Неготино, Трговското претпријатие „Пролетер“ — Неготино, Трговското претпријатие „Бошвава“ — Демир Капија, Трговското претпријатие „Вардар“ — Неготино, Угостителското претпријатие „Пролет“ — Неготино, Занаџчиското претпријатие „Јадран“ — Неготино, Управата за комунални работи — Неготино, Општинското собрание — Неготино, Заводот за тешко психички лица — Демир Капија, Медицинскиот центар — Неготино, Земјоделскиот училищен центар „Никола Петров“ — Неготино, Заводот за запослување на работниците — Неготино, Лозаро-винарското претпријатие „Тиквеш“ — Кавадарци, Трговското претпријатие „Огрев“ — Кавадарци, Трговското претпријатие „Вишешница“ — Кавадарци, Угостителското претпријатие „Балкан“ — Кавадарци, Електро металното претпријатие „Првена звезда“ — Кавадарци, Занаџчиското услужно претпријатие „Иднина“ село Конопиште, Индустриското производно претпријатие „Таан Алва“ — Кавадарци, Земјоделската задруга „Горко Јосков“ — село Беглиште, Шумско-индустрискот комбинат „Страшо Пинџур“ — Кавадарци, Институтот за маслодајни култури — Кавадарци, Деловното здружение „Задругар“ — Кавадарци, Занаџчиско бочваро-качарскиот дуќан „Даб“ — Кавадарци, Занаџчиското услужно претпријатие „Тиквешанка“ — Кавадарци, Аптеката „16 јуни“ — Кавадарци, Осигурителниот завод — Кавадарци, Претпријатието за обработка на тутун „Мара Димова“ — Кавадарци, Земјоделската задруга „Кавадарски грозд“ — Кавадарци, Медицинскиот центар — Кавадарци, Земјоделското стопанство „Сопотско Поле“ — село Сопот, Земјоделската задруга „Гоце Делчев“ — село Вазарци, Земјоделското стопанство „Душан Кирик“ — село Росоман, Земјоделската задруга „Лазо Филипов-Лавски“ — село Сирково, Земјоделската задруга „Димката Ангелов-Габерот“ — село Ваташа, Претпријатието за механизација „Машино-промет“ — Кавадарци и Претпријатието за автотранспорт и шпедиција „Автотранспорт“ — Кавадарци.

Банката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Горѓи Бадев, в. д. директор, Крсте Петров, шеф на службата долгорочно кредитирање, Милица Пљачкова, шеф на службата краткорочно кредитирање, Марија Томова, шеф на сметководството, Загорка Тапанџиева, шеф на службата потрошувачки кредити, за работи од делокругот на службата потрошувачки кредити, Нада Пирузова, референт по штедење за работи од делокругот на рефератот штедење и Александар Самарџиев, референт благајник за работи од делокругот на рефератот благајна.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 145/66. (816)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните ред. бр. 218, страна 701, е запишано под фирма: Мешовито трговско претпријатие на големо и мало „Напредок“ од село Липково — Продавница во село Лојане, Кумановско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови стоки на мало предвидени со решението за регистрација на претпријатието.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Напредок“ од село Липково, а согласно со решението на Собранието на општината Липково број 05-1232/1 од 30. III. 1963 година.

Раководител на продавницата е Идризи Цемаил.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 247/66. (814)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. број 452, страна 697, книга II, е запишана под фирма: Комерцијална банка во Кавадарци — Филијалата во Неготино. Предмет на работењето на филијалата е: ги снабдува стопанските организации по пат на краткорочни кредити, со парични средства за производство и промет; дава инвестициони кредити за станбена и комунална дејност, а во останатите дејности инвестициони кредити за вложување во трајни обртни средства, доколку располага со средства кои можат да се употребуваат за таа цел; дава инвестициони кредити за вложување во основни средства од средствата на кредитниот фонд на комерцијалната банка преку банки кои ги исполнуваат условите за давање на вакви видови кредити; прибира слободни парични средства од општествено правни лица и граѓани во склад со позитивните прописи; дава кредити на општествени и граѓанско правни лица; дава потрошувачки и други кредити на граѓаните; врши платен промет во земјата за сметка на граѓанско-правните лица и граѓаните; води жиро сметки на граѓаните; издава банкарски гаранции, парични и кредитни писма и отвора акредитиви; врши банкарски работи во име и за сметка на други банки; врши банкарски работи во име и за сметка на општествените фондови и другите правни лица; врши и други кредитни банкарски работи.

Филијалата е основана од Комерцијалната банка — Кавадарци, со одлука донесена на основачкото собрание од 30. XII. 1965 година.

Филијалата во Неготино ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето: Петар Спасов, в. д. директор, Владимир Курдик, референт за долгорочно кредитирање. Софија Ристова, шеф на службата потрошувачки кредити и Верка Ристова, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 146/66. (818)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. број 952, страна 561, книга IV, е запишан под фирма: Индустриско-прехранбен комбинат „Конзерваекспорт“ — Скопје. Предмет на работењето на комбинатот е: производство и промет со конзервирани, смрзнати и сушени производи од овошје и зеленчук, готови јадења и концентрирани супи, овошни сокови, сирупи и слично, земјоделски и други прехранбени производи, во свои продавници.

Комбинатот е основан со соединување на Фабриката за конзерви „Пелагонија“ од Битола и Фабриката за конзерви „Вардар“ од Скопје со одлуките на работничките совети број 1249 од 29. III. 1966 година на „Вардар“ — фабрика за конзерви — Скопје и број 1170 од 1. IV. 1966 година на „Пелагонија“ — фабрика за конзерви — Битола.

Комбинатот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Михајлиевски Горѓи Киро, в. д. директор, и Мирчев Димитар Светислав, шеф на сметководството, во границите на овластувањето.

Индустриско-прехранбениот комбинат „Конзерваекспорт“ — Скопје е конституиран на ден 6. VI. 1966 година.

Со соединувањето Фабриката за конзерви „Вардар“ — Скопје се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. број 906, страна 277, книга IV.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 360/66. (860)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25. V. 1966 година, рег. број 6/57, книга III, е запишана под фирма: Продавница број 2 во Битола на Земјоделската задруга „Горица“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на вар.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Горица“ од Охрид, со одлука од задружниот совет број 254 од 18. V. 1966 година и решението од Општинското собрание во Битола број 03-4872/1 од 5. V. 1966 година.

Раководител на продавницата е Наум Огненовски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 240/66. (893)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18. V. 1966 година, рег. број 10/62, книга I, е запишана под фирма: Продавница „Лонжин“ во Битола на Трговското претпријатие „Задругар“ од Битола. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на изработки од драгоцени метали, саати и сервис за поправка на саати во гарантен рок.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Задругар“ од Битола, со одлука од работничкиот совет број 01-1700 од 18. V. 1966 година и решението од Општинското собрание во Битола број 03-4422/1 од 23. IV. 1966 година.

Раководител на продавницата е Димитровски Тодор, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 239/66. (894)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25. V. 1966 година, рег. број 22/66, книга I, е запишана под фирма: Продавница за намештај „Треска“ број 1 во Битола на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на производи од сопствено производство, како и производи на други дрвноиндустриски претпријатија, поради дополнување асортиманот на продавницата.

Продавницата е основана од Претпријатието „Треска“ од Скопје, со одлука од работничкиот совет од 17. II. 1966 година и одобрението од Општинското собрание Битола број 03-3143/1 од 27. IV. 1966 година.

Раководител на продавницата е Христо Христов, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 253/66. (897)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25. V. 1966 година, рег. број 21/66, книга I, е запишана под фирма: Продавница за намештај „Треска“ број 2 во Битола на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на производи од сопствено производство, како и производи од други дрвноиндустриски претпријатија поради дополнување асортиманот на продавницата.

Продавницата е основана од Претпријатието „Треска“ од Скопје, со одлука од работничкиот совет од 17. II. 1966 година, а со одобрение од Општинското собрание Битола број 03-3144/1 од 27. IV. 1966 година.

Раководител на продавницата е Арнаудовски Петар, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 252/66. (898)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16. V. 1966 година, рег. број 20/66, книга I, е запишана под фирма: Продавница во Прилеп на „Стандард конфекција“ — Загреб. Предмет на работењето на продавницата е:

а) продажба на сите видови производи, горна и долна машка, женска и детска облека произведени од здружените претпријатија.

б) продажба на трикотажни производи и остати предмети врзани за облакување, како дополнување на асортиманот.

Продавницата е основана од „Напријед“ — Загреб со одлука од работничкиот совет од 15. III. 1966 година и одлуката од управниот одбор на „Стандард конфекција“ — Загреб да се продавницата припои кон „Стандард конфекција“ — Загреб.

Продавницата ќе ја потпишува Талески Кирил, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 217/66. (905)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25. V. 1966 година, рег. број 11/66, книга II, е запишана под фирма: Продавница за намештај „Треска“ во Струга на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на производи од сопствено производство, како и производи од други дрвноиндустриски претпријатија поради дополнување на асортиманот на продавницата.

Продавницата е основана од Претпријатието „Треска“ од Скопје, со одлука од работничкиот совет од 17. II. 1966 година и одобрението од Општинското собрание Струга број 05-1607/1 од 22. IV. 1966 година.

Раководител на продавницата е Имами Умит, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 228/66. (906)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21. V. 1966 година, рег. број 74/55, е запишана под фирма: Продавница во село Мислешево на Трговското претпријатие „Нова трговија“ од Струга. Предмет на работењето на продавницата е: трговска дејност на мало со мешовити трговски стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Нова трговија“ од Струга, со одлука од работничкиот совет број 27/2 од 30. I. 1966 година и решението од Општинското собрание Струга број 05-214/2 од 18. I. 1966 година.

Раководител на продавницата е Рембовски Гошев Климе, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 53/66. (907)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 954, страна 573, книга IV, запишана под фирма: „7 јули“ — индустрија за конфекција — Куршумлија — Продавница број 7 во Скопје, улица „106“ број 53. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на машка, женска и детска конфекција и други артикли за кои е наменета работната организација.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „7 јули“ — индустрија за конфекција од Куршумлија, а согласно решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 06—7670 од 27. IV. 1966 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Тасе Јанков, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 313/66. (967)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 688, страна 397, книга III, е запишан под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ од село Петровец — Погон за стопанисување со станбени згради — Скопје. Предмет на работењето на погонот е: стопанисување со станбените згради сопственост на комбинатот.

Погонот е основан од работничкиот совет на Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — село Петровец, со одлука број 735 од 29. III. 1966 година.

Раководител на погонот е Александар Ст. Богосв.

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето од комбинатот и тоа: инженер Никола Адамов, директор на комбинатот, и Младен Божинов, директор на секторот книговодство во комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 286/66. (1968)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 953, страна 565, книга IV, е запишано под фирма: Издавачко претпријатие „Мисла“ — Скопје. Предмет на работењето на претпријатието е:

а) натамошно издавање на весникот, б) издавање публикации за потребите на општествените организации и ц) издавање и пласман на уметничка литература.

Претпријатието е основано со одлука број 90 од 6. VI. 1936 година на Редакцискиот колегиум, како највисоко и единствено управно тело на „Мисла“ — редакција и администрација — Скопје за прераснување во стопанска организација.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Божид Павловски, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Издавачкото претпријатие „Мисла“ — Скопје е конституирано на ден 9. VI. 1966 година со одлука број 93 од 10. IV. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 334/66. (1969)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 247, страна 879, книга II е запишано следното: Фабриката за декоративни ткаенини „Карпош“ — Крива Паланка е конституирана на ден 16. XI. 1935 година.

Истата така покрај досегашниот директор Спирко Стојчевски, фабриката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со новоназначените потписници Стефановски Ефтов Борис, финансов директор, и Додевски Слободан Војо.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 692/66. (20)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27. I. 1966 година под рег. број 16/64, книга I е запишано следното: Складиштето во Битола на Лесно индустрискиот комбинат — Врхника, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работничкиот совет на Лесно индустрискиот комбинат број 22/7—СП од 11. I. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 37/66. (170)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 902, страна 253, книга IV е запишано следното: Согласно со одлуката од работничкиот совет на „Агроснабдител“ увоз-извоз — Скопје број 21/65 од 3. XI. 1965 година и одлуката број 01—7/1 од 10. I. 1966 година на управниот одбор на Делов-

ното здружение на водостопанските организации на СРМ — Скопје, Претпријатието за снабдување на земјоделието „Агроснабдител“ увоз-извоз од Скопје се прима за член на Деловното здружение на водостопанските организации на СРМ — Скопје, сметано од 10. I. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 44/66. (235)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 30. X. 1965 година, на страна 195, ред. број 3 е запишано следното: Продавницата за кондури „Водно“ од Кочани престана со својата работа, поради тоа што нејзиниот основач Комбинатот за чевли и гумени производи „Водно“ — Скопје, склучил договор за пословна соработка со Трговското претпријатие на големо и мало Рефлекс“ од Београд и истата ја оставил.

Бришењето на продавницата е запишано во регистарот врз основа заклучокот на комбинатот од 8. II. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 148/65. (294)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 289, страна 1167, книга I, е запишана под фирма: Фабрика за намештај „Наш дом“ — Прокупље — Продавница во Куманово, улица „Илинденска“ број 1. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на собен, кујнски, канцелариски и школски намештај, душеци, јоргани, линолеум, теписи, чивилуци, офигери и друг галантериски намештај.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Фабриката за намештај „Наш дом“ — Прокупље, а согласно со решението на Собранието на општината Куманово број 04—12851/1 од 9. VII. 1966 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Ранчиќ Михајло, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 494/66. (1188)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. број 966, страна 649, книга IV е запишана под фирма: Фабрика за намештај „Наш дом“ — Прокупље — Продавница во Скопје — Маџари, улица „820“ број 112. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на собни, кујнски и канцелариски намештај, како и дополнителен асортиман (јоргани, душеци и слично).

Продавницата е основана од работничкиот совет на Фабриката за намештај „Наш дом“ — Прокупље, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 06—1282 од 13. VII. 1966 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Николовски Благоја, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 485/66. (1201)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 968, страна 657, книга IV е запишана под фирма: Фабрика за намештај „Наш дом“ — Прокупље — Продавница во Горче Петров, улица „1 мај“ број 4. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на собни, кујнски, канцелариски и школски намештај, душеци, јоргани и останато што е предмет на работа по решенијата Фи број 888/59 и Фи бр. 509/65.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Фабриката за намештај „Наш дом“ — Прокупље, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје, број 09/4 — 11455 од 6. VII. 1966 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Николовски Благоја, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 516/66. (1225)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, под рег. број 290, страна 1171, книга I е запишана под фирма: Фабрика за намештај „Наш дом“ — Прокупље — Продавница во Куманово, улица „Моша Пијаде“ број 40. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на собни, кујнски, канцелариски и школски намештај, како и продажба на душечи, јоргани, линолеум, теписи, чивилуци, офингери и друг галантериски намештај.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Фабриката за намештај „Наш дом“ — Прокупље, а согласно со решението на Собранието на општината Куманово број 04—13783/1 од 13. VII. 1966 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето Дојчиновиќ Стојадин, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 553/66. (1299)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 606, страна 463 е запишано следното: Согласно со одлуката на работничкиот совет на „Монтер“ — претпријатие за изведување на монтажа, јака и слаба струја — Скопје од одржаната седница на 16. XII. 1965 година и елаборатот за економска оправданост, дејноста на претпријатието се менува и во иднина ќе гласи: сите видови електрични, телефонски и громобрански инсталации, далеководи, графостаници, сигнализација и рекламни неон светилки (реклами), сите видови надворешни и внатрешни водоводни и канализациони инсталации, хидрофорски и пумпни станици и други уреди, сите видови централни греења, сите видови браварски работи (цистерни, хидрофори, противструјни апарати и друго), лимарски и изолаторски работи, климатизација и разладни уреди.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 25/66. (772)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 621, страна 581 е запишано следното: Дејноста на Лозаро-овоштарското претпријатие „Четири патишта“ од село Сопиште, Скопско, согласно со одлуката на работничкиот совет од 22. IV. 1966 година и елаборатот за економската оправданост во иднина се проширува и со: 1) кооперирање со индивидуални производители од земјоделско сточарски смир и 2) откуп на земјоделски и сточарски производи од индивидуални производители, како и откуп на индустриски производи за своја и туѓа сметка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 269/66. (774)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 931, страна 427, книга IV е запишано следното: Фирмата на Осигурителниот завод за СРМ — Скопје во иднина се менува и ќе гласи: Завод за осигурување на имоти и лица „Македонија“ — Скопје, согласно заклучокот број 462/1 од 4. V. 1966 година на Собранието на Осигурителниот завод за СРМ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 274/66. (790)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 268, страна 1045, книга I, е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Специјализираното земјоделско стопанство за тутун „Братство“ од село Оризаре, Ку-

мановско, бидејќи се припојува кон Тутуновиот комбинат — Куманово, согласно со одлуките на работничките совети на двата колектива и елаборатот за економската оправданост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 311/66. (794)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 176, страна 501 е запишано следното: Согласно со одлуката на работничкиот совет на Тутуновиот комбинат од Куманово број 1405 од 22. III. 1966 година и одлуката на работничкиот совет на Специјализираното земјоделско стопанство за тутун „Братство“ од село Оризаре, Кумановско и елаборатот за економската оправданост, кон Тутуновиот комбинат — Куманово се припојува Специјализираното земјоделско стопанство за тутун „Братство“ од село Оризаре, како Погон со следните податоци:

Фирма и седиште: Тутунов комбинат — Куманово — Самостоен земјоделски погон — с. Оризаре.

Дејност: а) производство и кооперација со тутун; б) промет со селскостопански производи; в) одгледување и производство на добиток, крави, свињи и друго; г) производство на сите видови ратарски, фуражни и градинарски култури.

Погонот е основан од работничкиот совет на Тутуновиот комбинат — Куманово со припојување на Специјализираното земјоделско стопанство за тутун „Братство“ од село Оризаре.

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува в. д. директорот инженер Кирил Доцев Крстевски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 312/66. (795)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 94, страна 241 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Работничката менза во Титов Велес на Претпријатието за поправка на коли и локомотиви — Титов Велес, согласно со одлуката на работничкиот совет број 1483/1 од 10. V. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 298/66. (798)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 931, страна 435, книга IV е запишано следното: Фирмата на Филијалата во Куманово на Осигурителниот завод за СР Македонија — Скопје во иднина се менува и ќе гласи: Завод за осигурување на имоти и лица „Македонија“ — Скопје — Филијала во Куманово, согласно со решението на овој суд Фи број 274/66 од 16. V. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 308/66. (815)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 935, страна 439, книга IV е запишано следното: Претпријатието за јавни патишта „Македонија пат“ — Скопје е конституирано на 12. V. 1966 година, согласно со записникот број 01—154/1 од 17. V. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 338/66. (825)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 887, страна 143, книга IV е запишано следното: Седиштето на Складот во Скопје на Трговското претпријатие за промет со кожа и прибор на големо „Антрокожа“ — Београд се преместува од кеј „Димитар Влахов“ број 58 на улица фестивалска сала — Сајмиште во Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 294/66. (826)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 163, страна 425, книга I е запишано следното: Согласно со одлуката на работничкиот совет на Фабриката за печење на вар „Превалец“ — Титов Велес број 2060 од 28. V. 1966 година фирмата на фабриката во иднина се менува и ќе гласи: Работна организација за производство на вар, камен и керамида „Превалец“ — Титов Велес.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 332/66. (830)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 931, страна 437, книга IV е запишано следното: Фирмата на Филијалата во Тетово на Осигурителниот завод за СР Македонија — Скопје во иднина се менува и ќе гласи: Завод за осигурување на имоти и лица „Македонија“ — Скопје — Филијала во Тетово, согласно со решението на овој суд Фи бр. 274/66 од 16. V. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 307/66. (831)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 275, страна 1005, книга I е запишано следното: Дејноста на Механичкото услужно претпријатие „Агроремонт“ — Тетово во иднина се проширува и со: промет на големо и мало, согласно со одлуката на работничкиот совет и елаборатот за економската оправданост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 328/66. (832)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 176, страна 1523, книга I е запишано следното: Дејноста на Трговското претпријатие на големо и мало со сите видови фелерични стоки и комисион „Универзал“ — Тетово во иднина се проширува и со: регенерат — рајсување на сите видови текстилни отпадоци, согласно со одлуката на работничкиот совет на претпријатието број 02-619/1 од 18. IV. 1966 година и елаборатот за економската оправданост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 302/66. (833)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 353, страна 935, книга I е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Горче Петров на „Борово“ — југословенски комбинат за гуми и чевли — Борово, Јаневски Милан, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов раководител на продавницата е назначен Стојанов Киро. Тој продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 4. VI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 349/66. (855)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 111, страна 909, книга III е запишано следното: Фирмата на Книгоиздателството за уметничка литература „Кочо Рацин“ Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет на претпријатието од 6. V. 1966 година во иднина се менува и ќе гласи: Книгоиздателство за уметничка литература „Македонска книга“ — Скопје или скратено Книгоиздателство „Македонска книга“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 300/66. (861)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 657, страна 871, книга II е запишано

следното: Досегашниот раководител на Претставништвото во Скопје на улица „Маршал Тито“ број 5 на „Машинобиро“ — претпријатие за унапредување и промет со инвестициона опрема и техничка стока — Загреб, Рафајловски Никола, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на претставништвото е назначен Гозев Илија, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 26. V. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 322/66. (862)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 653, страна 841, книга II е запишано следното: Седиштето на Претставништвото во Скопје на „Словенијалес“ — Љубљана, се преместува од улица „Светозар Марковиќ“ број 85 на улица „Гоце Делчев“ број 20 во Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 347/66. (864)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 165, страна 519, книга III е запишано следното: Согласно со одлуката на работничкиот совет на Градежното претпријатие „Гранит“ — Скопје број 2931 од 30. III. 1966 година, прецизирираниот назив и дејноста на Работничко-службеничката менза во Скопје, населба „Црнице“, на Градежното претпријатие „Гранит“ од Скопје во иднина ќе гласи: Градежно претпријатие „Гранит“ од Скопје — Единица за угостителски услуги и сместување — работнички станови во Скопје (населба „Црнице“).

Досегашниот раководител на единицата Аврамовски Ламбе е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов раководител на споменатата единица е назначен Миле Дичевски. Тој единицата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначениот потписник Димитар Мирчевски, шеф на сметководството, и старите регистрирани потписници Стево Андоновски и Владо Ансаров, сметано од 28. V. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 331/66. (865)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 474, страна 831, книга III е запишано следното: Станбеното претпријатие — Титов Велес е конституирано на ден 31. V. 1966 година, согласно со записникот број 1 од 31. V. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 358/66. (866)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 193, страна 563 е запишано следното: Досегашниот директор на „Брокат“ — стопанско претпријатие за конфекција и постелнина — Куманово, Крсто Путински, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на претпријатието е назначен Арсовски Спасо Јордан. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Крстевски Стојан Душан, книговодител, сметано од 14. V. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 291/66. (878)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13. V. 1966 година под рег. број 2/62, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Трговското претпријатие „Прехрана“ од Битола, уште со: варење на ракија од отпадоците од овошје што ќе се јават во прометот.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Прехрана“ од Битола од 15. II. 1966 год.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 233/66. (908)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14. V. 1966 година под рег. број 15/64, книга II е запишано следното: Се менува фирмата на Заедницата на одморалиштата „Црни Дрим“ од Струга и ќе гласи: Заедничко одморалиште „Црни Дрим“ од Струга.

Се проширува дејноста на одморалиштето уште со давање угостителски услуги на трети лица.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од Собранието на заедницата број 23 од 28. IV. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 235/66. (922)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25. V. 1966 година под рег. број 3/58, книга II е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Прилеп на Индустријата „Иднина“ од Битола, Киро Миланов Плашевски, е разрешен од должност. На негово место за раководител е назначен Ристо Паранановски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 262/66. (946)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10. V. 1966 година под рег. број 14/55, книга II е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Чорбески Димче, досегашен директор на Трговското претпријатие за промет со огревен и градежен материјал „Јасен“ од Прилеп.

Се овластува лицето Илиоски Добре, директор, да покрај досегашниот потписник Атанасоски Борис, шеф на сметководството, го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 229/66. (947)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. V. 1966 година под рег. број 16/63, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Петрески Методијев Раско, досегашен в. д. шеф на техничкото одделение на Дистрибутивниот производен погон во Прилеп на „Електро-Македонија“ од Скопје.

Се овластува лицето Димитриоски Ефтимов Круме, шеф на сметководството, да покрај досегашниот потписник Станоски Димитар, директор, да го потпишува погонот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 270/66. (950)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. V. 1966 година под рег. број 9/55, книга II е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Георгиевски Орде, досегашен директор на Угостителското претпријатие „Југославија“ — од Прилеп.

Се овластува лицето Димески Данов Благоја, в. д. директор, да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 268/66. (951)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14. V. 1966 година под рег. број 53/55, книга III е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Трајаноски Душан, досегашен директор на Фабриката за тули и керамида „Рекорд“ од Морчиште.

Се овластува лицето Мартиноски А. Вожин, директор, да ја потпишува фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 199/66. (954)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 334, страна 1573, книга I е запишано следното: „Прогрес“ — претпријатие за станбено и комунално стопанисување — Гостивар е конституирано на ден 27. V. 1966 година, согласно со записникот од одржаниот состанок на работниот колектив од 27. V. 1966 година.

Претпријатието, покрај директорот Јаковлевски Димче, ќе го потпишуваат и новоназначените потписници и тоа: Јаковлевски Јаков, референт по станбени прашања, и Мирчевски Петар, книговодител, сметано од 2. VI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 345/66. (966)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 327, страна 1535, книга I е запишано следното: На досегашните потписници на Комуналното претпријатие за вршење на занаетчиски услуги „Сервис“ — Тетово и тоа: Гавровски Гоцев Томо, в. д. директор, и Зафировски Васиљов Христе, шеф на сметководството, им престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен Спассоски Глигоров Јордан, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 10. V. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 278/66. (970)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 12, страна 23 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Титов Велес број 2427/1 од 17. III. 1966 година Земјоделската задруга „Крсте Димов“ од село Извор се става под присилна управа.

Со споменатото решение на Собранието на општината Титов Велес за присилен управник на Земјоделската задруга „Крсте Димов“ од село Извор е назначен Илија Панов. Тој задругата под присилна управа ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Саздовски Ванчев Атанас, шеф на сметководството, сметано од 22. IV. 1966 година.

На досегашниот потписник на задругата Цанде Зафировски, управник, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 237/66. (674)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 55, страна 185 е запишано следното: Земјоделската задруга „Лазо Филиповски—Лавски“ од село Сирково со решение на Собранието на општината Кавадарци број 01-2891/1 од 22. V. 1966 година е ставена под присилна управа. За присилен управник на задругата е назначен инженер Барјактаровски Иван. Тој задругата под присилна управа ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Јакимовски Ангелов Иван, шеф на сметководството, сметано од 7. V. 1966 година.

На досегашните потписници на задругата и тоа: Благој Миланов Бошков, управник, и Димовски Јованов Димитрија, благајник, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 275/66. (759)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 24, страна 93 е запишано следното: Земјоделската задруга „Башинец“ од село Радишане, Скопско, со решение на Собранието на општината Кале — Скопје број 02-7429/193 од 2. X. 1965 година е ставена под присилна управа.

Со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 02-7429/193 од 2. X. 1965 година за присилен управник на задругата е назначен Вељо Тодоровски. Тој задругата под присилна управа ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 8. X. 1965 година.

На досегашниот управник на задругата Петар Серафимовски, му престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи бр. 601/65. (1386)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат на Претпријатието „Аутогума“ — Скопје под назив: „Претпријатието за гулканизирање на гуми „Аутогума“ — Скопје, се огласува за неважен. (6002)

Загубените печат и штембил на Заедничкиот занаетчиски дуќан „Цветан Димов“ — Скопје под назив: „Цветан Димов“ — заеднички занаетчиски дуќан за браварија, автомеханичарски и војно-сталатерски услуги — Скопје, се огласуваат за неважни. (6034)

Огласот објавен во број 27 „Службен весник на СРМ“ од 23 септември 1966 година за загубените печати на Молеро-фарбарската задруга „Нов Дом“ — Скопје, се анулира. (5303)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 16913, серија бр. 0392563 издадена од ОВР — Кочани на име Методи Костадинов Демјанов, с. Јастребник, Кочани. (193)

Лична карта рег. бр. 1558, серија бр. 0322068 издадена од ОВР — Кочани на име Милан Петруш Георгиев, с. Јастребник, Кочани. (194)

Лична карта рег. бр. 2693, издадена од ОВР — Винаца на име Ванчо Влажо Давчев, ул. „Н. Н. Борче“, Винаца. (195)

Лична карта рег. бр. 1458, серија бр. 0393977 издадена од Св. Николе на име Ванко Величков Спасов, с. Стањевци, Св. Николе. (196)

Лична карта рег. бр. 3581, серија бр. 0563992 издадена од СВР — Куманово на име Владо Сарафин Игњатовски, с. Ваков, Кратово. (197)

Лична карта рег. бр. 1691, серија бр. 0322201 издадена од ОВР — Кочани на име Михајло Димитрија Калашник, ул. „Ј. Арсов“ бр. 5, Кочани. (198)

Лична карта рег. бр. 2988, издадена од ОВР — Винаца на име Вјекослав Симеон Цветков, „11 октомври“ бр. 2, Винаца. (199)

Лична карта рег. бр. 5913, серија бр. 0382523 издадена од ОВР — Кочани на име Лазар Никола Манасиев, с. Зрновици, Кочани. (200)

Лична карта рег. бр. 4240, серија бр. 0380850 издадена од ОВР — Кочани на име Шаин Аки Рушевов, ул. „Сл. Стоименов“ бр. 108, Кочани. (201)

Лична карта рег. бр. 40515, издадена од СВР — Демир Хисар на име Благоја Илијов Настевски, с. Брезово, Д. Хисар. (202)

Лична карта рег. бр. 24182, серија бр. 0122131 издадена од СВР — Битола на име Стојче Николов Секуловски, с. Брезово, Д. Хисар. (203)

Лична карта рег. бр. 2969, серија бр. 0247487 издадена од Крушево на име Методија Степан Николоски, с. Д. Дивјаџи, Крушево. (204)

Лична карта рег. бр. 1225, серија бр. 0130135 издадена од ОВР — Д. Хисар на име Мијајле Д. Мирчевски, с. Единаковци, Д. Хисар. (205)

Лична карта рег. бр. 4814, издадена од ОВР — Кочани на име Драгица Трајче (Иванова) Иванова, ул. „Г. Апостолски“ бр. 27, Кочани. (206)

Лична карта рег. бр. 157, серија бр. 0314667 издадена од ОВР — Кочани на име Филип Тодоров Арсов, с. Спанчево, Кочани. (207)

Лична карта рег. бр. 3009, издадена од ОВР — Радовиш на име Аника Мано Стојчовска, ул. „М. Ацев“ бр. 4, Радовиш. (208)

Лична карта рег. бр. 4234, издадена од ПВР — Д. Хисар на име Горѓија С. Мицевски, с. Лесково, Д. Хисар. (209)

Лична карта рег. бр. 256, издадена од Св. Николе на име Пенчо Јанев Манев, с. Стануловци, Св. Николе. (210)

Лична карта рег. бр. 3275, издадена од СВР — Дебар на име Вехап Сакип Села, Дебар. (211)

Лична карта рег. бр. 395, серија бр. 0249607, издадена од Општина Крушево на име Никола Алексо Дамчески, ул. „Мише Ефтим“ бр. 68, Крушево. (212)

Лична карта рег. бр. 5460, серија бр. 0382070 издадена од ОВР — Кочани на име Борис А. Стојчев, ул. „Т. Арсов“ бр. 4, Кочани. (213)

Лична карта рег. бр. 1290, серија бр. 0306007 издадена од Штип на име Трајан К. Гичев, с. Уларци, Кочани. (214)

Лична карта рег. бр. 3065, издадена од Св. Николе на име Виолета Павлова Сандева, ул. „Л. Колишевски“ бр. 170, Св. Николе. (215)

Лична карта рег. бр. 21791, серија бр. 0164256 издадена од ПВР — Крушево на име Ратка Јордан Андреска Горгиоска, с. Гор. Дивјаџи, Крушево. (216)

Лична карта рег. бр. 7086, серија бр. 0403496 издадена од Куманово на име Денко Ефремов Лазев, с. Малино, Св. Николе. (217)

Лична карта рег. бр. 3155, издадена од Св. Николе на име Десанка Сандева Јанева, с. Стануловци, Св. Николе. (218)

Лична карта рег. бр. 6902, серија бр. 0311005 издадена од Св. Николе на име Горос Трајков Кузев, с. Преоц, Св. Николе. (219)

Лична карта рег. бр. 1197, серија бр. 0425707 издадена од ОВР — Винаца на име Душан Милан Пешов, с. Трсино, Винаца. (220)

Лична карта рег. бр. 6202, серија бр. 0402612 издадена од Св. Николе на име Коне Киров Цветков, Св. Николе. (221)

Лична карта рег. бр. 366, серија бр. 0314876, издадена од ОВР — Кочани на име Сретен Александров Ацов, с. Кучичино, Кочани. (222)

Лична карта рег. бр. 3766, серија бр. 0279992 издадена од ОУП — Цетиње на име Недељко П. Гардашевиќ, ул. „Скопска“ бр. 34, Скопје. (223)

Лична карта рег. бр. 16536, серија бр. 0396186 издадена од ОВР — Кочани на име Славко Лазаров Станишков, с. Соколарци, Кочани. (224)

Лична карта рег. бр. 2601, издадена од ОВР — Винаца на име Методи Спиро Трајчев, с. Блатец, Винаца. (224)

Лична карта рег. бр. 3066, издадена од ОВР — Винаца на име Душанка Горги Митева, с. Градец, Винаца. (225)

Лична карта рег. бр. 8972, серија бр. 0385582 издадена од Кочани на име Горги Серафим Манов, с. Истибања, Винаца. (226)

Лична карта рег. бр. 71398, издадена од СВР — Скопје на име Исмаил Реџеп, Скопје. (227)

Лична карта издадена од СВР — Скопје на име Зејнепа Б. Асан, Скопје. (228)

Лична карта издадена од СВР — Скопје на име Нијази Реџепов, Скопје. (229)

Лична карта издадена од СВР — Приштина на име Имер Креизи, Скопје. (230)

Лична карта рег. бр. 6913, издадена од СВР — Радовиш на име Илија Кел-Кодев, Скопје. (231)

- Лична карта издадена од СВР — Скопје на име Ханифе И. Атула, Скопје. (233)
- Лична карта рег. бр. 4764, издадена од СВР — Сјеница на име Мустафа Зечевиќ, Скопје. (234)
- Лична карта рег. бр. 13743, серија бр. 0390453, издадена од Кочани на име Борис Јордан Тасков, с. Калиманци, Веница. (235)
- Лична карта рег. бр. 9695, издадена од СВР — Скопје на име Имер Имери, Скопје. (237)
- Лична карта рег. бр. 15759, серија бр. 0392409 издадена од ОВР — Кочани на име Ѓорѓи Ристов Коцевски, ул. „Ј. Сандански“ бр. 12, Кочани. (238)
- Лична карта рег. бр. 3063, издадена од ОВР — Веница на име Петко Стојан Тошев, с. Драгобраште, Веница. (239)
- Лична карта рег. бр. 7347, серија бр. 0296820 издадена од СВР — Штип на име Кирил Ристо Ефремов, ул. „Карл Маркс“ бр. 25, Веница. (240)
- Лична карта издадена од СВР — Скопје на име Тана Исмаил, Скопје. (241)
- Лична карта рег. бр. 33694, издадена од СВР — Скопје на име Минивер Јусуfoва, Скопје. (242)
- Лична карта рег. бр. 964, серија бр. 0446078 издадена од ОВР — Крушево на име Павле Тале Блажевски, с. Г. Дивјаџи, Крушево. (243)
- Лична карта рег. бр. 153603 издадена од СВР — Скопје на име Даница Петровиќ, Скопје. (244)
- Лична карта рег. бр. 1416, серија бр. 0425926 издадена од ОВР — Веница на име Методи Г. Стојков, с. Истибање, Веница. (245)
- Лична карта рег. бр. 93192, издадена од СВР — Скопје на име Зоран Зафировски, Скопје. (246)
- Лична карта издадена од СВР — Скопје на име Бојко Јанковски, Скопје. (248)
- Лична карта рег. бр. 1347, серија бр. 0101659 издадена од СВР — Тетово на име Мишко Серафимоски, с. Велебрдо, Гостивар. (249)

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

- Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Браќа Миладинови“ — Битола на име Риза Лапевска, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 9, Битола. (3412)
- Свидетелство за завршена I година, издадено од Училиштето за ученици во стопанството „Кочо Рацин“ — Битола на име Томе Шарковски, ул. „9“ бр. 27, Битола. (3413)
- Свидетелство за завршена II година, издадено од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ на име Вера Талевска, ул. „Наум Наумовски“ бр. 34/2, Битола. (3414)
- Свидетелство за завршено II година, издадено од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Битола на име Милица Димова, ул. „Наум Наумовски“ бр. 34/9, Битола. (3415)
- Здравствена легитимација бр. 40503, издадена од ЗСО — Прилеп на име Надежда Ѓорѓијоска, ул. „Бошко Корчагин“ бр. 13, Прилеп. (3416)
- Здравствена легитимација бр. 2619, издадена од Дебар на име Зуљфи Емирзе, с. Житинени, Дебар. (3417)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Редиф Муштафовски, с. Грнчари, Ресен. (3418)
- Работна книшка рег. бр. 11975, издадена од Прилеп на име Цветко Р. Пацановски, Неготино. (3419)
- Здравствена легитимација на име Ратка Стаматовска, с. Брвеница, Тетово. (3420)
- Здравствена легитимација бр. 57779, издадена од КЗСО — Т. Велес на име Трена Игнатова, ул. „Кирил и Методи“ бр. 12, Штип. (3421)
- Здравствена легитимација бр. 37605, издадена од КЗСО — Штип на име Коче Стојанов, с. Калмиште, Пробиштип. (3422)
- Здравствена легитимација бр. 37604, издадена од КЗСО — Штип на име Митра Стојанова, с. Калмиште, Пробиштип. (3423)
- Здравствена легитимација бр. 7304, издадена од КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Весна Илиева Петровска, с. Срисовци, Пробиштип. (3424)
- Диплома за положен испит за квалификуван лекар, издадена од Занаетчиската комора во Скопје на име Димитрија Илијевски, Скопје. (3425)
- Свидетелство бр. 01237/65 за завршено II клас, издадено од Индустриското училиште „Злате Малакоски“ на име Рафе Филиповски, ул. „Борис Кидрич“ бр. 37, Гостивар. (3426)
- Свидетелство за завршено VI одделение, издадено од Осмолетката во с. Петровац на име Цветан Петковски, Скопје. (3428)
- Здравствена легитимација бр. 402754, издадена од ЗСО — Скопје на име Марика Георгиева, Скопје. (3430)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајан Стојчевски, Скопје. (3430)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Оливера Чедо Младеновиќ, Скопје. (3431)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајко Божиновски, Скопје. (3432)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Трпковски, Скопје. (3433)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сузана Терзиовска, Скопје. (3434)
- Инвалидска книшка за повластено патување во градски сообраќај на име Тодор Јадиковски, Скопје. (3435)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душка С. (Столевска) Младеновиќ, Скопје. (3436)
- Возна карта за релација Скопје — Волково и обратно, издадена од ЖПТ — Скопје на име Фаик Харијевиќ, с. Волково, Скопје. (3437)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мери В. Крстева, Скопје. (3438)
- Воена книшка издадена од Восен отсек — Кавадарци на име Јован Спасов Симоновиќ, Скопје. (3439)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гордана Маринковски с. Волково, Скопје. (3440)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Г. Петров на име Сетки Љатифи, Скопје. (3441)
- Свидетелство за завршен I и II клас, издадено од Стопанското училиште „Димитар Влахов“ — Скопје на име Зекир И. Зекиров, Скопје. (3442)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Блага Чагарова, ул. „Бела Чешма“ I спрат, 4, Битола. (3610)
- Свидетелство за завршено II година, издадено од Гимназијата „Браќа Миладинови“ — Битола на име Слободан Смилевски, с. Локвица, М. Брод. (3611)
- Свидетелство за завршено I година, издадено од Земјоделското училиште во Битола на име Петар К. Груевски, ул. „Иван Цанкар“ бр. 10, Битола. (3612)
- Свидетелство издадено през учебната 1961/62 година од Учителската школа во Битола на име Ратка Филипова, с. Жван, Битола. (3613)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Зоран Ј. Мијајлески, с. Вашарејца, Битола. (3614)
- Ученичка книшка за VII одделение, издадена од Училиштето „Кочо Рацин“ Прилеп на име Ѓорѓија Костоски ул. „Орде Чопела“ бр. 42, Прилеп. (3615)
- Свидетелство за завршено I година, издадено од Тутунското училиште во Прилеп на име Дончо В. Стеваноски, с. Врбјани, Прилеп. (3616)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Роза Д. Димитријоска, ул. „Мукос“ бр. 1, Прилеп. (3617)
- Свидетелство за I година стопанско училиште на име Ванчо Трпеноски, ул. „Борка Влачаро“ бр. 17, Прилеп. (3618)
- Здравствена легитимација бр. 4063, издадена од ЗСО — Кратово на име Новко Бошковски, с. III Рудари, Кратово. (3619)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Валаандово на име Ристо Ѓорѓе Ристовски, с. Давидово, Гевгелија. (3620)

- Здравствена легитимација бр. 18209 на име Милка Секулова, с. Чашка, Т. Велес. (3621)
- Ученичка книшка за VI одделение, издадена од Училиштето „Страшо Пинџур“ — Кавадарци на име Лила Перова Мургова, Кавадарци. (3622)
- Здравствена легитимација бр. 5487, издадена од ЗСО — Неготино на име Елида Глигорова Делова, Неготино. (3623)
- Здравствена легитимација бр. 4927, издадена од Гостивар на име Лепосава Милошеска, с. Зубовце, Гостивар. (3624)
- Здравствена легитимација бр. 12542 на име Благоуна Горѓевска, с. Дол. Лешница, Тетово. (3625)
- Здравствена легитимација на име Абдилмедит М. Желadini, с. Нераште, Тетово. (3626)
- Здравствена легитимација бр. 73548, издадена од ЗСО — Тетово на име Мујдин Абдулахи, Тетово. (3627)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Садије А. Азизи, с. Стримница, Тетово. (3628)
- Здравствена легитимација на име Столе Симоски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 142, Тетово. (3629)
- Здравствена легитимација на име Махи Хиџета Арифџи, ул. „М. Аџев“ бр. 76, Тетово. (3630)
- Здравствена легитимација бр. 64238 на име Селам Асани, ул. „Струшка“ бр. 14, Тетово. (3631)
- Сообраќајна дозвола бр. 29-10-295, издадена од Гостивар на име Раман Абдули, с. Форино, Гостивар. (3634)
- Возачка дозвола бр. 330, издадена од Гостивар на име Раман Абдули, с. Форино, Гостивар. (3634)
- Возачка дозвола за категорија „Б“ на име Џумали Сејдини, ул. „С. Пепоски“ бр. 35, Гостивар. (3635)
- Свидетелство од II клас, издадено од Гимназијата „Методи Митевски — Бриџо“ — Делчево на име Младен В. Крстевски, с. Ветрен, Делчево. (3636)
- Здравствена легитимација бр. 7145, издадена од КЗСО — Пробиштип на име Љубе Д. Лазарев, с. Гор. Варбарово, Пробиштип. (3636)
- Свидетелство на завршен I клас, издадено од Училиштето за ученици во стопанството „Кочо Рацин“ — Битола на име Томе Груевски, ул. „Бранко Радичевиќ, бр. 4а, Битола. (3637)
- Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Браќа Миладинови“ — Битола на име Дончо Папучковски, ул. „Кичево“ бр. 10, Битола. (3638)
- Ученичка книшка за V одделение, издадена од Училиштето „Кирил и Методи“ — Битола на име Илија Манџолов, ул. „Срем“ бр. 1, Битола. (3639)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Трајан Маневски, с. Раштани, Битола. (3640)
- Ученичка книшка за VI одделение, издадена од Осмолетката „Добре Јованоски“ — Прилеп на име Борис Конески, ул. „Стеван Апостолски“, бр. 13, Прилеп. (3641)
- Свидетелство за завршено I година, издадено од Индустриското училиште во Прилеп на име Томе Ивановски, ул. „Ладо Лапеџо“ бр. 62, Прилеп. (3642)
- Ученичка книшка за VI одделение, издадена од Училиштето „11 октомври“ — Прилеп на име Пеџо Ристевски, ул. „Киро Наџески — Фетак“ бр. 1, Прилеп. (3643)
- Свидетелство за завршен I клас, издадено од СХПУ — Прилеп на име Бранкица Маркоска, с. Лабуништа, Струга. (3644)
- Свидетелство за VIII одделение на име Спирос В. Дивјаковски, с. Крушевани, Прилеп. (3645)
- Здравствена легитимација бр. 24993, издадена од КЗСО — Кратово на име Трајко Михајлов, с. Куклица, Кратово. (3646)
- Свидетелство за I клас, издадено од Училиштето „Стив Наумов“ — Ресен на име Нада Јовановска, Ресен. (3647)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 4632/4218, издадена од ЗСО — Кичево на име Благо Костев Волчески, с. Близанско, М. Брод. (3648)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Страшо Пинџур“ — с. Вевчани на име Лојза Спасе Костојчиноска, с. Вевчани, Струга. (3649)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 319/122, издадена од ЗСО — Кичево на име Нуриџа Фејза, с. Трапчин Дол, Кичево. (3650)
- Здравствена легитимација на име Киро В. Андоноски, Кичево. (3651)
- Свидетелство за завршен II клас хемиско-технолошко техничко училиште на име Наталија Јовановиќ, Т. Велес. (3652)
- Здравствена легитимација бр. 43343 на име Јовка Ј. Јовановска, с. Жилче, Тетово. (3653)
- Здравствена легитимација бр. 1855, издадена од КЗСО — Кочани на име Борис Лазар Милџов, с. Безиково, Кочани. (3654)
- Здравствена легитимација на име Евица Миравшичка, с. Смојмирово, Берово. (3655)
- Здравствена легитимација на име Јордана Миравшичка, с. Смојмирово, Берово. (3656)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓи Туфа, Скопје. (3657)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Али Реџа, Скопје. (3658)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Абдула Сакитов, Скопје. (3659)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Надира Бислимова, Скопје. (3660)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранко В. Петровски, Скопје. (3661)
- Здравствена легитимација бр. 45666, издадена од ЗСО — Скопје на име Лозана Трајановска, Скопје. (3662)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зулфи Халиловски, Скопје. (3663)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хајрула Халиловски, Скопје. (3664)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ленче Колевска, Скопје. (3665)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирка Божинова, Скопје. (3666)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Алберто Бенедити, Скопје. (3667)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бисерка Милиша, Скопје. (3668)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Васка Д. Георгиева, Скопје. (3669)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кичево на име Братисла Војневска, Скопје. (3670)
- Здравствена легитимација бр. 96660, издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Апостолов, Скопје. (3671)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Атанас Лозанов, Скопје. (3672)
- Здравствена легитимација бр. 12791, издадена од ЗСО — Кр. Паланка на име Томе Апостолски, Скопје. (3673)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Донка Василева, Скопје. (3674)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тодор Тодоровски, Скопје. (3675)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благородна Никодиновска, Скопје. (3676)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гевгелија на име Стојанка Вељановска, Скопје. (3677)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Дончевска, Скопје. (3678)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Анка Глигорова, Скопје. (3679)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Биљана Лазовска, Скопје. (3680)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нада Спицова, Скопје. (3681)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Соња Поповска Скопје. (3682)

- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владанка Коцева, Скопје. (3683)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јорданка Обрадовиќ, Скопје. (3684)
- Здравствена легитимација на име Насте Димовски, Битола. (3685)
- Свидетелство за завршена I година, издадено од Стопанското училиште „Илија Игески“ — Прилеп на име Стеван А. Илијески, ул. „Марксова“ бр. 57а, Прилеп. (3686)
- Свидетелство за завршена III година стопанско училиште на име Блаже Зисов, ул. „М. Тито“ бр. 87а, Прилеп. (3687)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Зулфо Зулфовски, с. Царев Двор, Ресен. (3688)
- Свидетелство за завршено VIII одделение за возрасни, издадено од Училиштето „Јовче Тесличков“ — Т. Велес на име Киро Б. Јаневски, ул. „Вл. Назор“ бр. 20, Т. Велес. (3689)
- Ученичка книшка за V одделение на име Дуна Милева, ул. „Нов Велес“ бр. 93а, Т. Велес. (3690)
- Здравствена легитимација бр. 281, издадена од Т. Велес на име Тодорче Г. Манасков, ул. „Вл. Горев“ бр. 18/V, Т. Велес. (3691)
- Здравствена легитимација бр. 48643, издадена од КЗСО — Гостивар на име Фатиме Мемети, ул. „К. Зози“ бр. 29, Гостивар. (3692)
- Здравствена легитимација S. A. 131547, издадена од Сарајево на име Миклош Бакота, Г. П. „Тунелградња“ с. Падалиште, Гостивар. (3693)
- Здравствена легитимација бр. 41710, издадена од КЗСО — Штип на име Васвие Амди Ибова, ул. „Радански пат“ бр. 71, Штип. (3694)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Авдие Усеинова ул. „Кајмакчалан“ бр. 6, Битола. (3695)
- Работна книшка бр. 659, издадена од Бирото за посредување на трудот — Демир Хисар на име Цветанка В. Стојановска, ул. „Мукос“ бр. 8, Битола. (3696)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Борис Стојановски, булевар „1 мај“ бр. 308, Битола. (3697)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Пала Гунчевска, с. Кривени, Ресен. (3698)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Димитрије Велески, ул. „Београдска“ бр. 52, Прилеп. (3699)
- Здравствена легитимација на име Горе Димоски, с. Мислешево, Струга. (3700)
- Оружен лист на име Хани Ферит, с. Велешта, Струга. (3701)
- Свидетелство бр. 824 за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Кирил Пејчиновиќ“ с. Теарце на име Имер Алиу, с. Теарце, Тетово. (3702)
- Здравствена легитимација на име Цветко Трпчески, ул. „И. Р. Лола“ бр. 389, Тетово. (3703)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Атифете Ибраими, ул. „Борис Кидрич“ бр. 23, Тетово. (3704)
- Свидетелство бр. 13 за IV година, издадено од Економското училиште „Чеде Филиповски“ — Гостивар на име Трпана Николиќ, ул. „Борис Кидрич“ бр. 120, Гостивар. (3705)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кратово на име Катерина Славкова, Кратово. (3706)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Кавадарци на име Елизабета Никола Ристова, с. Сирково, Кавадарци. (3707)
- Здравствена легитимација бр. 26908/24775, издадена од ЗСО — Гостивар на име Јованка Васиљова Серафимовска, с. Здуње, Гостивар. (3708)
- Здравствена легитимација бр. 2924, издадена од КЗСО — Гостивар на име Шурете Лазим Реџеџи, с. Врапчиште, Гостивар. (3709)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Гостивар на име Слободанка Стојчевска, с. М. Црпорија, Кр. Паланка. (3710)
- Здравствена легитимација бр. 42161, издадена од КЗСО — Гостивар на име Џемаил Аметов Селмани, с. Тануша, Гостивар. (3711)
- Здравствена легитимација бр. 34379, издадена од КЗСО — Кочани на име Владимир П. Давитков, ул. „Р. Кончар“ бр. 23, Кочани. (3712)
- Индекс бр. 1116, издаден од Педагошката академија — Битола на име Ирина Аџиева, ул. „Цар Самоил“ бр. 120а, Битола. (3713)
- Работна книшка бр. 24741/388141, издадена од Битола на име Зекман Р. Шериф, ул. „4 ноември“ бр. 22, Битола. (3714)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Блага Т. Велкова, ул. „Иво Рибар“ бр. 37, Битола. (3715)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Љуба К. Пандевска, с. Рамна, Битола. (3716)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Филип Филиповски, ул. „Орде Чопела“ бр. 64, с. Варош, Прилеп. (3717)
- Здравствена легитимација на име Драгица Нинеска, с. Лажани, Прилеп. (3718)
- Свидетелство за завршена I година, издадено од Индустриското училиште „Ристе Ристевски — Ричко“ на име Цана Талески, с. Штавица, Прилеп. (3719)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Дебар на име Цапо Вјалца, ул. „Дилавер, Села“, Дебар. (3720)
- Здравствена легитимација бр. 6618 на име Суло В. Сулоски, с. Длапкин Дол, Кичево. (3721)
- Работна книшка бр. 87351, издадена од Кочани на име Јован П. Барзоџ, ул. „Славе Петков“ бр. 62а, Т. Велес. (3722)
- Свидетелство за завршен испит од II година УЗУС во Т. Велес на име Лазар Јордановски, ул. „I комуна“ бр. 16, Т. Велес. (3723)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Лазар Јордановски, ул. „I комуна“ бр. 16, Т. Велес. (3724)
- Свидетелства од I и II година економско училиште на име Горѓи Ристов, ул. „9-ти ноември“ бр. 2, Т. Велес. (3725)
- Здравствена легитимација на име Петар Абромовиќ, ул. „Косовска“ бр. 10, Тетово. (3726)
- Свидетелство бр. 37/51 за завршено IV одделение на име Иванка Стојановска, с. Брвеница, Тетово. (3727)
- Здравствена легитимација на име Фаик Нумановиќ, Скопје. (3728)
- Свидетелство од I година издадено од Училиштето школа во Битола на име Вело Петковски, с. Вишна, Струга. (3729)
- Работна книшка бр. 23785/374045, издадена од Битола на име Флора Петровска, ул. „Врпоље“ бр. 6, Битола. (3730)
- Ученичка книшка бр. 552 за завршено VII одделение, издадена од Училиштето „Коле Канински“ — Битола на име Томе Иванов, ул. „Неолица“ бр. 4, Битола. (3731)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Снежана И. Василевска, с. Враневци, Битола. (3732)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Дончо С. Рибаровски, с. Могила, Битола. (3733)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Благоја А. Чокревски, с. Дол. Оризари, Битола. (3734)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Менка Трсунска, ул. „Преспа“ бр. 153, Битола. (3735)
- Диплома на име Ристо Ристов, ул. „Славе Петков“ бр. 2, Т. Велес. (3736)
- Здравствена легитимација бр. 27797, издадена од ЗСО — Неготино на име Ристо Т. Николов, Неготино. (3737)

Возачка дозвола бр. 866, издадена од ОВР — Тетово на име Роза Иван Јаковска, ул. „ЈНА“ бр. 37а, Тетово. (3738)

Свидетелство бр. 23 за завршен II клас издадено од Индустриското училиште „Злате Малаковски“ — Гостивар на име Никола Устичков, ул. „Стојан Рибата“ бр. 17, Штип. (3739)

Свидетелство бр. 409, издадено од Гимназијата „Методи Митевски — Брицо“ — Делчево на име Петар Стоилов Јанев, с. Вирче, Делчево. (3740)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Јордан Томев Ангелов, с. Чифлик, Кочани. (3741)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Климент Охридски“ с. Облешево на име Јордан Томев Ангелов, с. Чифлик, Кочани.

Здравствена легитимација бр. 13513, издадена од КЗСО — Кочани на име Страшо Јован Стојанов, с. Жиганци, Кочани. (3743)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Јордана Блажева Ефремова, с. Нивичани, Кочани. (3744)

Здравствена легитимација бр. 804, издадена од КЗСО — Кочани на име Вера Стојадинова Кирова, Кочани. (3745)

Здравствена легитимација бр. 801, издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Постол Митев Киров, Кочани. (3746)

Здравствени легитимации бр. 39188, 38571 и 17341 на име Благој, Марија, Станка и Виолета сите Тополчанци, ул. „Илинденска“ бр. 38, Винаца. (3747)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Страхил Данилов, с. Лесново, Пробиштип. (3748)

Ученичка книшка на име Спасе Крстески, с. Драчево, Скопје. (3749)

Свидетелства за завршена I, II, и III година, издадени од Ветеринарното училиште во Битола на име Симеон Стојановски, ул. „Кирил и Методи“ бр. 22, Битола. (3750)

Здравствена легитимација бр. 93089, издадена од ЗСО — Битола на име Тодор М. Ризовски, с. Дихово, Битола. (3751)

Работна книшка бр. 954, издадена од Општинското собрание — Крушево на име Перса Вожиновска, ул. „Марксова“ бр. 39, Прилеп. (3752)

Ученичка книшка на име Фадил Ибишоски, с. Лажани, Прилеп. (3753)

Б И Л А Н С

НА МЕШОВИТО ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЦРНА РЕКА“, С. ТОПОЛЧАНИ, ПРИЛЕПСКО

Активa на ден 31. XII. 1965 година Пасива

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во (000) ст. дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во (000) ст. дин.
I. Основни средства			I. Извори на постојаните средства		
1.	Сегашна вредност на основните средства	9.772	1.	Деловен фонд	7.040
2.	Сегашна вредност на средствата за заедничка потрошувачка	—	2.	Фонд за заед. потрошув.	163
II. Други форми на средствата			II. Други форми на изворите		
3.	Банка и благајна	3.183	4.	Користење кредити кај банката	17.780
4.	Купувачи и други побарувања	333	5.	Добаувачи	8.610
5.	Залиха на стоки	29.947	6.	Друга пасива	14.975
6.	Друга актива	7.410			
ВКУПНО:		50.654	ВКУПНО:		50.654

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1965 ГОДИНА

Трговското претпријатие „Црна Река“, село Тополчани, Прилепско, е основано на 1. II. 1959 година, со решение број 01-113/1. Предмет на работењето на претпријатието е: **продажба на мешани стоки** ; мало.

Во текот на 1965 година претпријатието го постигна следниот финансиски резултат:

	Стари динари
Вкупен приход	235.956.000
Остварен доход	23.363.000
Придонес од доходот	1.001.000
Чист приход	22.362.000
Лични доходи на работниците	19.330.000
Придонес за заеднички резерви	78.000
Придонес за резервен фонд — задолжителен	390.000
Добивка на стопанската организација	2.564.000

СОДРЖИНА

Страна

143. Одлука за реконструкција на пат од I ред со помала широчина на коловозот — — 425